

P R E S - S E R V I S

NOVINSKO-IZDAVACKO PREDUZECE SAVEZA
NOVINARA JUGOSLAVIJE
S PUBLISHING ENTERPRISE OF THE FEDERATION
OF YUGOSLAV JOURNALISTS
BEOGRAD — Knez Mihajlova 2/X — Pošt. fah 842
Ček. račun 101-11-1-804
Current Account with
Yugoslav National Bank
SLUŽBA DOKUMENTACIJE
GLAVNO ŠTAMPAVSKO DOKUMENTACIJSKO

Исеќак из листа Newspaper cutting

НОВА МАКЕДОНИЈА

Скопје

КУЛТУРЕН ЖИВОТ

Поетско – ликовниот салон вид синтеза меѓу уметностите

Македонски ликовни уметници на Струшките вечери на поезијата

(X. Карада)

Во овие спурни летни денови, кога секој гледа како да побегне од сите можни обврски, седум наши ликовни уметници, речиси, денонко работат. Тие ги привршуваат своите ликовни интерпретации на македонски поетски текстови. **Халил Башков**, **Куновски**, **Кондовски**, **Аврамовски**, **Велков**, **Чемерски** и **Цветковски** се ангажирани да направат илustrации според делата на Рацин, Миладинов и по избор, од современите македонски поети. Со овие свои ликовни интерпретации тие ќе го отворат првот **Поетско – ликовен салон** во рамките на годишните Струшки вечери на поезија.

Го замоливме претседателот на Советот на Струшките веери, Анте Поповски, да ни го каже поводот и целта на оваа акција.

— Идејата за отворање на Поетско-ликовен салон потекнува од Советот на Струшките вечери и еден авангарден дел на нашата ликовна уметност кој беше расположен да прифати една ваква иницијатива, им рече Анте Поповски. Самиот Салон, продолжи тој, е обид да се избегне една монотоњија на Струшките вечери, — односно одење кон еден вид синтеза меѓу уметностите кои само од еден чист технички израз се разликуваат. Поетско-ликовниот, салон не е единствена форма на таа синтеза и на колективните напори на креаторите кои припаѓаат на разни уметности. Годинава, под наслов: „Стихови и тонои“, во рамките на Струшките вечери ќе бидат изведени и музички дела од македонски композитори кои се инспирираат од современата македонска поезија.

Втората фаза на овој почеток би требало да биде напорот за креативно единство, како што тоа би го рекол Пикон, — на сите можни димензии во уметноста. Зашто песната никогаш не е завршена, ако таа воопшто заврши веројатно и не постои. Она што ја дополнува или обратно на она што и служи како повод — да речеме, не ја профанира, не и одзема ништо од нејзината убавина и богатство напротив само ја акцентира потребата песната да не инсистира на убавина и убаво зашто и убавината е еден вид смрт. На несната и требаат простори. Метугоа се не постои заради неатку и таа постои, заради обликот на нотата и линијата — односно заради човекот. Мислено, — заврши Анте Поповски дека перспективите на, овој Поетско-ликовен салон би требало да ги гледаме, пред се, во еден вид институција во која би требало тој да прерасне, и во идните години преку јавен конкурс да биде извршена селекција на учесни

Салонот дава слобода на изразот

Ги посетивме и учесниците на овој прв Поетско-ликовен салон, интересирајќи се за ком понентите кои придонеле да се одзоват на поканата и да ја поддржат оваа акција. Петар Хачи Бошков, кој неодамна се врати во Скопје, по едногодишен престој во Америка како стипендист на Фордовата стипендија, веднаш се вклучи во групата илустратори заради тоа што — како вели самите — за првпат на уметникот има е дадена апсолутна слобода. (Според пропозициите, задолжително се илустрира Раците и Миладинов а од современите поети се прави сопствен избор. При тоа уметникот има апсолутна слобода во однос на форматот — димензиите на илустрациите, техниката, интерпретацијата... (Јас не се занимавам со ликовна опрема — вели Хачи Босков, — заради тоа што кај нас најчесто се бара илustrација само да го на дополнува текстот, односно ликовно да го објасни — а тоа мене не ми одговара. Меѓутоа, овојпат тоа не е случај.

Манифестација со чисто илустратор- ски карактер

— Се надевам, — рече Спасе Куновски, дека ќе придадиме пријатно изненадување со нашите илустрации бидејќи тие ќе бидат многу подобрите од досега видените, со обзир на тоа дека немаме печатарски или рачиници. Сметам дека овој салон и понатаму треба да остане со чисто илustrаторски карактер и настапот на ликовниот уметник да добие рамсите право место со оној на поетите. На нашето прашање што претставува според него илустрацијата, Куновски ни одговори: „Илустрацијата е слика која толкува дел или момент од текстот, и доколку тој третира фигура и илустрацијата се одвртено на тој треба да третира фигура. Се разбира тоа не значи дека таа не може да се замени со некој симбол.“

Идеја за поздравување

Меѓу другото, Иван Велков ни рече дека по негово мислење ова акција наиде на така еднодушен одзив кај уметниците заради тоа што ги сакале таа да прерасне во традиционална манифестирација. Затој и работиме — вети тој — за сума која фрактички одговара на еден изложен экспонат а ние излагаме 4 или 6. Логично е дека финансискиот ефект е многу важна компонента за поттик на уметникот, — зашто на крајот на краиншата ние сме професионалци кои живееме, токму од илустрацијата. Ке го искористам, моментот да кажам една работа која сите нас илustrатори не мачи.

а тоа е крајно слабо плакање на илустрацијата во нашата Република.

Да се подигне естетското ниво на книгата

Надополнувајќи го Велков, Аврамовски констатира дека слабо платената илустрација не дава можност уметникот по сериозно да ји се посвети. Потоа, — продолжи Аврамовски, — печатарската техника е под секое ниво Уметникот не може да смета на сликарски ефекти и разни структури кои ги надополнуваат валерските вредности на црно-белата илустрација, а за колор и да не заборуваме. Тогја смета дека нашата книга

Тој смета дека нашата книга и естетски и ликовно е под секое ниво — почнувајќи од лошата хартија, нестручноста на одговорните во издавачките куки за ликовната и техничката опрема. Тие се крајно индоленти кога е во прашање илустрација која на уметникот му се дава во последниот момент така што тој нема време ниту да ја нафрли идејата а камо ли да даде посериозна креација. Не е редок случај еден уметник да направи илустрација а под неа друг да е потпишан. Речиси редовно на илustrаторот му се наметнува стилски и содржински изглед на илустрациите и доколку тој тоа не го прифати едноставно повеќе не се соработува со него.

Салонот — афирматор на нашата графика

Апо Цветковски, младиот графичар и постојајуши илустратор на „Детска радост“, ни рече: „Длабоко сум убеден дека илustrацијата треба да биде индустриски отпечатачена графика. Добра илustrација е онаа која во себе ги содржи основните компоненти на графичките дисциплини — едноставноста, строгоста и чистотата. Затоа го поздравувам отворањето на Поетско-ликовниот салон и во него гледам изврзаното интересен начин за оформувања и значаен стимул на нашата графика.“

— Идејата за организирањето

— илдада за првите години на овој салон е, секако, добра. Со неа не само што се употребува взаимниот меѓусебнос-
межу литературата и сликарството току и се исполнува ед-
на празнина во нашиот јавен
живот. Не мислам и не заборувам
за синтезата на уметностите
туку за нивната прагементар-
на единственост враќање кон
нее за да бе добила опти-
мална моќ на соопштувањето.
Се разбира дека овој така наза-
чен поетско-ликовен салон е
само еден вид, чија практика
би требало да се негува и во
сите можни други димензии.
Тој не би смеело да се сфати
како статична констатација, ту-
ку како една жива, мешовита
манIFESTација, која би била
способна да се јавува сексојпат
во нови како формални така и
содружински форми.